



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1880

Službeni vjesnik SR
Makedonije91001 Skopje
fan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 1

БЕЛГ

БРОЈ 40

ГОД. XLIV

Редак-
ција бр. 1. Пошт. фак-
сифон: Централна 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-
лекс 11756

517.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за обезбедување обртни средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јуни 1988 година.

П бр. 851
29 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА

Член 1

Законот за обезбедување обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84 и 9/86) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

518.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 26 став 3 од Законот за Фондот на федерација за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и по прибавено мислење од Сојузниот извршен совет и од извршните совети на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, а врз основа на извештајот на Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1987 ГОДИНА

Се потврдува Завршната сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година, со Извештајот за работењето, што го донесе Собранието на Фондот на федерацијата со своја одлука 02 број 237/2-88 од 29 февруари 1988 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 438
30 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

519.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 јуни 1988 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87 и 31/88), во точка 9 ставот 11 се менува и гласи:

„Есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се утврдува секој месец во номинален годишен износ. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе биде поголема од просечната стапка на растежот на цените на мало остварен во претходните три месеци, подигната на годишното ниво, со тоа што есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се формира зависно од побарувачката на кредити.“

Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1988 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 471
30 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Абаз Казази, с. р.

520.

Врз основа на член 288 точка 4, а во врска со член 315 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 29 јуни 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За членови на Советот на федерацијата повторно се избираат досегашните членови Виктор Авбељ, Фрањо Херлевиќ, Лазар Колишевски, Цветин Мијатовиќ, Петар Стамболиќ и Јанез Випотник.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 480
30 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

521.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 5 став 2 од Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

Се потврдува Статутот на Југословенската банка за меѓународна економска соработка што го донесе Собранието на Југословенската банка за меѓународна економска

соработка на седниците од 21 јануари 1988 година и од 14 април 1988 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 403
30 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

522.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 30 јуни 1988 година, го разгледа Извештајот за состојбата и функционирањето на железничкиот сообраќај во 1987 година, и имајќи ги предвид мислењата и предлозите изнесени во расправата по повод овој материјал во Одборот за општествен план и развојна политика и на седницата на Соборот

Оценува и констатира

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го прифаќа Извештајот за состојбата и функционирањето на железничкиот сообраќај во 1987 година и ги поддржува основните правци на активностите за надминување на проблемите на железничкиот сообраќај дадени во Извештајот и во Мислењето на Сојузниот извршен совет.

2. Соборот констатира дека, и покрај значајните усилби вложени во минатата година, не дојде до подобрување на работењето на југословенските железници, особено во поглед на економичноста, продуктивноста и рентабилноста. Поради присутните проблеми и тешкотии се загрозени функционирањето и ликвидноста на железницата. Присутните проблеми и тешкотии особено се пројавуваа во нерационалното користење и одржување на железничките капацитети, нерационално инвестирање, несекономичниот систем за обезбедување резервни делови и опрема, забавеното спроведување на програмите за самоуправна трансформација на југословенските железници, незадоволителната квалификациона структура на персоналот и постоењето на значителен технолошки вишок на работници, како и во бавното решавање на различните внатрешни проблеми на железницата.

Соборот оценува дека основниот проблем на долгорочно неповолната економска положба на железницата произлегува од неповолните услови за стопанисување и од сè уште неостварените процеси за рационализација на сообраќајниот систем, нереализираните обврски од општествените планови во подолг временски период и од тековните мерки според годишните резолуции за реализација на овие планови, како и поради нецелосното и неадекватно реализирање на заклучоците на Соборот, што тој ги донесуваше за решавање на проблемите на железницата.

3. Соборот констатира дека за нормализирање на условите за стопанисување на железницата и нејзино побрзо оспособување за преземање на поголем обем на превоз на транспортниот пазар е неопходно адекватно да се вреднуваат факторите на производството и да се создадат услови за реализација на реалната вредност на транспортната услуга. Во врска со тоа, Соборот смета дека проблемите на економската положба на железницата не можат да се решаваат само преку цените, туку првенствено со мерки за уедначување на условите за стопанисување, пред сè, со преземање на финансирањето на инфраструктурата од страна на републиките и автономните покраини, како и со преземање мерки во рамките на југословенските железници заради отстранување на нерационалностите и подобрување на квалитетот на работата во целина.

Соборот смета дека, заради отстранување на неповолната состојба на југословенските железници, е неопходно едновременно да се преземаат итни мерки во рамките на железницата, републиките и покраините и федерацијата.

Тргувајќи од дадените оценки и констатации, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 јуни 1988 година, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот препорачува во рамките на железничко-транспортните организации и на Заедницата на југословенските железници да се преземат следните мерки и активности, и тоа:

- да се донесе програма за преиспитување на рентабилноста на станиците со помал обем на работа, користењето на пругите со помал обем на превоз и на сообраќајот на патничките возови со мало користење на капацитетите;

- да се обезбеди, во рамките на подготовките на VII заем на Меѓународната банка и II заем на Европската инвестициона банка, железницата тие кредити да ги користи за модернизација на магистралната пруга Јесенице (Сежана) – Гевгелија (Димитровград) и за проширување и воведување управувачки информативни системи на целата мрежа на пругите на југословенските железници заради создавање услови за рационализација на превозот и подобрување на следењето и управувањето со сообраќајот;

- да се подготви програма за постапно намалување на работната сила;

- до 1 ноември 1988 година да се донесе програма на мерки за трајно зголемување на квалитетот на превозот во патничкиот и стоковниот сообраќај, како суштествен фактор за зголемување на обемот на превозот на железницата;

- заради унапредување и натамошен развој на пазарниот концепт за стопанисување на железницата да се дефинираат покомплексни мерки на деловната политика за 1989 година и притоа радикално да се подобри и оспособи функционирањето на маркетингот во сите аспекти на неговото дејствување;

- да се преземат конкретни мерки заради подобра координација и организација на работата на оперативната служба на југословенските железници;

- да се преземат мерки заради порешително усогласување на отворените и спорните прашања на меѓусебните економски односи на железничко-транспортните организации, за да може до крајот на годината да се донесе самоуправна спогодба за економските односи помеѓу железничките организации и да се анализира организираноста на железничко-транспортните организации и на нивната заедница, пред сè од аспект на создавањето услови за рационализација и посеконично работење;

- до 1 септември 1988 година да се подготват конкретни програми на мерки и акции со кои експлоатацијата на основните транспортни капацитети ќе се унапреди со зголемување на точноста, сигурноста и расположливоста на капацитетите, со подобрени прегледи на исправноста, придржување кон редот на возењето и навремено остварување на негата и чистотата на возовите за превоз на патници, со подобро користење на транспортните средства и персоналот;

- да се подготват оперативни акциони програми до 1 септември 1988 година, врз основа на кои ќе се подобри одржувањето на транспортните капацитети и ќе се намали имобилизацијата, и

- да се подготви анализа на причините за намалувањето на обемот на превозот на стоки и патници со железница, со предлог-мерки за зголемување на обемот на превозот со железница и до крајот на октомври 1988 година да се достави до Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. Соборот укажува на потребата во рамките на републиките и автономните покраини да се разгледа можноста за:

- преземање на трошоците за изградба и одржување на инфраструктурата, со тоа што од цената на железнич-

ките услуги да се покриваат сите други трошоци надвор од трошоците на инфраструктурата, во согласност со определувањата од предложениот општествен договор за финансирање на железничката инфраструктура;

- санирање на непокриените загуби од 1987 година за Железничко-транспортната организација Скопје и Железничко-транспортната организација Сараево, како и од 1986 и 1987 година за Железничко-транспортната организација Приштина;

- покривање на загубите на железничките организации од I тримесечје на 1988 година во рамките на материјалните биланси на републиките и на автономните покраини;

- ослободување на железничките организации од плаќањето придонеси и даноци од делот на доходот остварен по основ на компензации;

- обезбедување на железничките организации динарски средства што им недостигаат за повлекување на VII заем на Меѓународната банка и на II заем на Европската инвестициона банка, и

- изнаоѓање решенија за разрешување на ликвидноста на железницата на своето подрачје.

3. Соборот го задолжува Сојузниот извршен совет:

- до крајот на јули 1988 година да го разреши проблемот на формирањето на цените на железничките услуги, во согласност со усвоените измени и дополненија на Резолуцијата за 1988 година;

- да ја забрза постапката за донесување на Општествениот договор за финансирање на железничката инфраструктура и Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за модернизација на магистралната пруга Јесенице (Сежана) – Гевгелија (Димитровград), како и на Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на заедничка југословенско-унгарска железничка станица кај Суботица, за да се донесат по скратена постапка заради создавање предуслови за склучување на VII заем на Меѓународната банка и II заем на Европската инвестициона банка;

- да ја разгледа заедничката програма за развој на стоковниот транзит со железница во периодот од 1986 до 1990 година;

- заради реструктурирање на сообраќајниот систем врз начелата на општествениот рентабилитет, согласно со определувањата од Долгорочната програма за економска стабилизација во областа на сообраќајот, да донесе соодветни поттикнувачки мерки до крајот на 1988 година;

- во рамките на билансот на потребите и можностите на ниво и федерацијата за 1988 година, да го забрза решавањето на покритието на курсните разлики на југословенските железници настанати во периодот од 1980 до 1982 година по основ на Законот за покритие на курсните разлики;

- да ја согледа можноста со измена на Законот за посебните услови за давање и користење на кредити и гаранции за инвестиции да се обезбеди намалување на височината на средствата на сопственото учество на железницата од 25% на 15% од претсметковната вредност на инвестициите, заради создавање поповолни услови за набавка на железнички капацитети од домашни производители;

- да иницира измена на Договорот за критериумите за кредитирање на пласманот на домашна опрема, бродови и сообраќајни средства во земјата во периодот до 1990 година, заради подобрување на условите за кредитирање на шинските возила; и

- да ја согледа можноста за решавање на проблемите настанати со изразената неликвидност на ЖТО Приштина и надоместот на вистинските трошоци за експлоатација на пругата Титоград–Божај на Железничко-транспортната организација Титоград.

4. Соборот смета дека е потребно Извештајот за состојбата и функционирањето на железничкиот сообраќај во 1988 година пред разгледувањето во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да се разгледа во собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини.

5. Сојузниот извршен совет и Заедницата на југословенските железници треба да ја следат реализацијата на порано донесените и на овие заклучоци, и по потреба, да го известуваат Собранието на СФРЈ за нивното спроведување.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 340-2/88
30 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

523.

Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 36/86 и 28/88), на предлог од сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавено мислење на претседателот на Сојузниот комитет за туризам, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ

1. Во Одлуката за определување на туристички населби, наутички центри, марины и мотели на магистралните патишта во кои можат да се отвораат слободни царински продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87, 31/87, 53/87 и 18/88) во точка 1 во одделот: „Во СР Босна и Херцеговина“ по редниот број 35 се додаваат нови ред. бр. 36 до 41, кои гласат:

- 36. „Чапљина“ - Чапљина
- 37. „Груде“ - Груде
- 38. „Дервента“ - Дервента
- 39. „Зворник“ - Зворник
- 40. „Котор Варош“ - Котор Варош
- 41. „Угљевик“ - Угљевик

Во одделот: „Во СР Црна Гора“ по редниот број 28 се додава нов реден број 29, кој гласи:

- 29. „Улцињ“ - Улцињ

Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 150 се додаваат нови ред. бр. 151 до 164, кои гласат:

- 151. „Нова Градишка“ - Нова Градишка
- 152. „Вргорац“ - Вргорац
- 153. „Скрадин“ - Скрадин
- 154. „Лозовац“ - Лозовац
- 155. „Дрниш“ - Дрниш
- 156. „Марија Бистрица“ - Марија Бистрица
- 157. „Бетина“ - Бетина
- 158. „Бели Манастир“ - Бели Манастир
- 159. „Новска“ - Новска
- 160. „Сукурај“ - Сукурај
- 161. „Тракошкан“ - Иванец
- 162. „Славонска Пожега“ - Славонска Пожега
- 163. „Пазин“ - Пазин
- 164. „Мотовун“ - Мотовун

Во одделот: „Во СР Македонија“ по редниот број 5 се додаваат нови ред. бр. 6 до 12, кои гласат:

- 6. „Скопје“ - Скопје
- 7. „Охрид“ - Охрид
- 8. „Кавадарци“ - Кавадарци
- 9. „Штип“ - Штип
- 10. „Струмица“ - Струмица
- 11. „Гостивар“ - Гостивар
- 12. „Ресен“ - Ресен

Во одделот: „Во СР Словенија“ по редниот број 40 се додадени нови ред. бр. 41 до 46, кои гласат:

- 41. „Шкофија Лока“ - Шкофија Лока

- 42. „Сечовље“ - Сечовље
 - 43. „Блед“ - Блед
 - 44. „Вртоба“ - Вртоба
 - 45. „Згорња Велика“ - Трате
 - 46. „Нова Горица“ - Нова Горица
- Во одделот: „Во СР Србија“ по редниот број 46 се додаваат нови редови бр. 47 од 53, кои гласат:
- 47. „Александровац“ - Александровац
 - 48. „Брус“ - Брус
 - 49. „Блаце“ - Блаце
 - 50. „Варварин“ - Варварин
 - 51. „Смедеревска Паланка“ - Смедеревска Паланка
 - 52. „Рача Крагујевачка“ - Рача Крагујевачка
 - 53. „Бања Врујци“ - Врујци
- Во одделот: „Во САП Војводина“ по редниот број 12 се додаваат нови ред бр. 13 до 18, кои гласат:
- 13. „Војводина“ - Сечањ
 - 14. „Суботица“ - Суботица
 - 15. „Бечеј“ - Бечеј
 - 16. „Сента“ - Сента
 - 17. „Бачка Паланка“ - Бачка Паланка
 - 18. „Сомбор“ - Сомбор
2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Босна и Херцеговина“ по редниот број 2 се додаваат нови ред. бр. 3 и 4, кои гласат:

- 3. „Коњиц“ - Коњиц
- 4. „Бистрица“ - Бистрица

Во одделот „Во САП Војводина“ по редниот број 7 се додаваат нови ред. бр. 8 и 9, кои гласат:

- 8. „Ловац“ - Инђија
- 9. „Шумице“ - Опапи

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Еп. бр. 212
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

524.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и на индивидуалните земјоделски производители што пченицата ја продаваат преку организации на здружен труд (во натамошниот текст: производители) за пченицата од родот на 1988 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

Дин/kg

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1) пченица од I класа | 320,00 |
| 2) пченица од II класа | 281,60 |
| 3) пченица од III класа | 256,00 |

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините на пченица од родот на 1988 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин железничка станица на производителот или франко магазин на мелница во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производ-

ство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители – по избор на купувачот, а за индивидуалните земјоделски производители – франко магазин на организацијата на здружен труд на која ѝ ја продаваат пченицата.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска маса, со 2% уродица и нечистотија и со 13% влага, и тоа за пченица:

- 1) I класа – ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 40;
- 2) II класа – ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 30;
- 3) III класа – ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 18.

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на уродица, нечистотија или влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за процентот на уродица, нечистотија или влага ќе се намали односно зголеми за ист процент. Кршените зрна помали од половина се сметаат како уродица.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска маса од хектолитарската маса што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена ќе се зголеми односно намали за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска маса. Дропките се земаат предвид. Ако пченицата има хектолитарска маса поголема од 80 kg, ќе се смета дека има хектолитарска маса од 80 kg.

За пченица која има процент на влага поголем од 14%, цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

За главносаност на пченицата во поголем степен и за замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се намали до 5%.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитните цени на пченицата од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/87).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 214
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

525.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за суров тутун од родот на 1988 година им се обезбедува заштитна цена во просек од 3379,20 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините суров тутун од родот на 1988 година што производители ќе ги договорот во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на видовите, типовите и класите суров тутун што се утврдени со Мерилата за класификација на тутунот, што се објавени како додаток на „Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/61 и

претставуваат составен дел на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1961 година.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитната цена на суровиот тутун од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/87 и 13/88).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 215
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

526.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за оризова арпа од родот на 1988 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

Дин/kg

- | | |
|--------------|--------|
| 1) I класа | 667,40 |
| 2) II класа | 630,70 |
| 3) III класа | 607,30 |

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините на оризова арпа што производителите ќе ги договорот во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко-магазин железничка станица на производителот или франко магазин на мелница по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа наполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници со следниот квалитет:

- 1) за I класа – иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 2) за II класа – иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 3) за III класа – разни сорти, со повеќе од 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголема од процентот од точка 2 на оваа одлука, цените за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотија или влага ќе се намалат односно зголемат за ист процент. Дропките се земаат предвид.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитните цени на оризовата арпа од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/87 и 13/88).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 216
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

527.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за пченка од родот на 1988 година им се обезбедува заштитна цена од 253,45 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините на пченка од родот на 1988 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин железничка станица на производителот или франко магазин на мелница за производители што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители – по избор на купувачот, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана односно за добиточна храна, незаразена со житни болести и штетници со квалитет во зрното – со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна се утврдува со решетење низ сито чии отвори имаат пречник 5 mm.

3. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 2 на оваа одлука, заштитната цена за процентот на влага под или над предвидениот процент ќе се намали односно зголеми за ист процент. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други примеси поголем од 2% цената ќе се намали сразмерно на зголемувањето на процентот на дефектни зрна и други примеси. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има поголем процент на кршени зрна од 4%, цената ќе се намали за процент на кршени зрна, и тоа за 0,25% за секој процент на кршени зрна.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитната цена на пченката од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/87 и 13/88).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 217
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

528.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1988 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

1) сончоглед	704,00
2) соја	704,00
3) маслодајна репка	675,85

Дин/kg

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините на сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1988 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед кој содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;
- 2) соја која содржи 13% влага и 2% нечистотија;
- 3) маслодајна репка која содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За сончоглед, за секој процент на содржина на масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или намалува за 17,600 динари по еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистотија над или под 2% за соја и за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% за маслодајна репка, цените се зголемуваат или намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука по еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко магазин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/88).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 218
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

529.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат млеко сами или во кооперација со индивидуалните производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува заштитна цена во износ од 133,00 динари по единица млечна маст, франко собирно место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружен труд што договара и организира производство на млеко во кооперација со инди-

видаулните производители ќе го презема од индивидуалните производители млекото произведено во таа кооперација по цената од став 1 на оваа точка, франко собирно место на таа организација, лактофриз или подвижна цистерна.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз количествата на млеко што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите од оваа одлука.

Купувањето на млеко ќе се договара и плаќа по цена од точка 1 на оваа одлука што важи за кравјо млеко кое содржи 3,6% млечна маст и за овчко млеко кое содржи 6% млечна маст.

Ако млекото содржи поголем или помал процент на млечна маст од процентот од став 4 на оваа точка, цената сразмерно се зголемува или намалува, со тоа што за кравјо млеко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а за овчко млеко – најмногу 8,5% млечна маст.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на кравјото млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

- 1) да има најмалку 8,5 сува материја без маст;
- 2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точка-та на мрзнењето која не смее да биде поголема од 0,53 °C или индексот на рефракција да не е помал од 1,3420 или бројот на рефракцијата да не е помал од 39;
- 3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6 °, сметајќи според Сокслет-Хенкел;
- 4) времето на обезбојување на метиленското синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи според оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардно количество на метиленско синило);
- 5) да има најмалку 3,2% млечна маст;
- 6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, жива или други лекови, што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на овчко млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

- 1) да има најмалку 10,5 сува материја без маст;
- 2) степенот на киселост да не е поголем од 12° сметајќи според Сокслет-Хенкел;
- 3) времето на обезбојувањето на метиленско синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи според оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардно количество на метиленско синило);
- 4) да има најмалку 6% млечна маст;
- 5) да не е произведено од овци лекувани со арсен, жива или други лекови, кои преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето;
- 6) да не содржи антибиотици и средства за миење;
- 7) непосредно по молзењето да е оладено под 8 °C.

4. За кравјото млеко што содржи повеќе од 4,2% млечна маст, цената се пресметува како тоа да содржи 4,2% млечна маст.

За овчко млеко што содржи повеќе од 8,5% млечна маст, цената се пресметува како тоа да содржи 8,5% млечна маст.

5. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст ниту за овчко млеко кое содржи помалку од 6% млечна маст.

6. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точка 1 на оваа одлука.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитната цена на млекото за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/88).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 219
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљари, с. р.

530.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ВОЛНАТА ЗА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат во 1988 година заштитни цени за волна, и тоа за:

Дин/kg

1) волна мерино од екстра класа	5063,45
2) волна мерино од I класа	4255,00
3) волна полумерино од Ia класа	3975,15
4) волна полумерино од Ib класа	2808,30
5) волна цигаја од IIa класа	2638,10
6) волна цигаја од IIb класа	2425,35
7) волна руда праменка од IIIa класа	2114,70
8) волна руда праменка IIIb класа	2067,90

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количествата на волна што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цените на волната стрижена од јагниња (јарина) се пониски за 10% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на волната во боја се пониски за 15% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на бела табачка волна се пониски за 30% од цената на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука, а цените на табачката волна во боја, на шарената – за 40% од соодветната цена за рунската волна, ако поради симнување со хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот спогодбено ги утврдуваат цените, сразмерно со оштетувањето.

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за волна и волнена чешлана лента (чешланец) („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/83).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство во местото на продавачот – според изборот на купувачот.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитните цени на волната за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/87 и 13/88).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 220
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљари, с. р.

531.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за суровиот памук од родот на 1988 година заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа, од просечен рандман 31	1385,50
2) II класа, од просечен рандман 30	1163,80
3) III класа, од просечен рандман 30	1108,40
4) IV класа, од просечен рандман 28	1066,80

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количествата на суров памук од родот на 1988 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитните цени на суровиот памук од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/87 и 13/88).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 222
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

532.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат во 1988 година заштитни цени за добитокот за колење, и тоа за:

	Дин/kg топла половинка
А. СВИЊИ	
Свињи од благородни меснати раси и нивни мелези со принос на месо од 37%, во топли половинки, утврдени врз основа на Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/85) (во натамошниот текст: Правилникот), за 1 килограм — — — — —	2673,30
Свињи од масни раси и нивни мелези со принос на месо од 28% во топли половинки утврдени врз основа на Правилникот, за 1 килограм — — — — —	2023,00
Врз основа на заштитните цени и просечниот принос на месо, цената на една месна единица — — — — —	72,25

Лесни и тежки свињи од сите раси оценети врз основа на Правилникот, за 1 килограм — — — — — 2486,20

Приносот на месо во проценти се утврдува на линијата на колењето врз основа на Правилникот според табелите: бр. 2, за меснати свињи и за нивните мелези и бр. 4, за масни свињи и за нивните мелези.

Б. ГОВЕДА

1) јуниња - јунешко месо

Јунешкото месо мора да потекнува од машки некастрирани грла што во моментот на колењето не се помлади од шест месеци ниту постари од 18 месеци односно што не изгубиле повеќе од 1 чифт млечни секачи, или од женски грла и кастрирани машки грла што во моментот на колењето не се помлади од шест месеци ниту постари од 30 месеци и мора да ги исполнуваат следните услови:

а) од екстра класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 180 kg — — — — — 4402,50

б) од I класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 150 kg — — — — — 4274,30

в) од II класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 120 kg — — — — — 4188,80

г) од вон класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува помалку од 120 kg — — — — — 4060,60

2) говеда постари од 30 месеци - говедско месо

а) од I класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 200 kg — — — — — 3205,70

б) од II класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 150 kg — — — — — 2949,30

в) од III класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 100 kg — — — — — 2842,40

г) од вон класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 100 kg — — — — — 2714,20

В. ОВЦИ

1) Згоени јагниња од пет до 12 месеци старост што не измениле ниту еден млечен заби:

а) од I класа, со маса најмалку од 20 kg, со рандман најмалку 54% — — — — — 5829,10

б) од II класа, со маса најмалку од 20 kg, со рандман најмалку 50% — — — — — 5448,95

2) згоени шилежиња над една до две години старост што имаат најмногу два постојани заби:

а) од I класа, со маса најмалку од 25 kg, со рандман најмалку 52% — — — — — 5153,30

б) од II класа, со маса најмалку од 25 kg, со рандман најмалку 48% — — — — — 4773,10

3) згоени овци и овни над две години старост:

а) од I класа, до пет години старост со најмалку шест постојани заби, со маса најмалку од 30 kg, со рандман најмалку 50% — — — — — 4224,00

б) од II класа, до пет години старост со најмалку шест постојани заби, со маса најмалку од 20 kg, со рандман најмалку 46% — — — — — 4012,80

Дин/kg
жива мера

Г. ГОЕНИ ПИЛИЊА-БРОЛЛЕРИ

а) од I класа — — — — — 1886,70

б) од II класа — — — — — 1809,35

2. Цените од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат врз количествата на добиток што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите од оваа одлука.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм на топли половинки, освен за гоени пилиња број-

лери чија маса и класа се утврдени на линијата на колењето најдоцна два часа по колењето. Трошоците за оцена на меснатоста и за класификацијата се содржани во цената на чинењето на топлиите половинки, а најмногу 2,5 промили од вредноста на тие половинки.

4. Транспортните трошоци за добитокот, натоварен во камион или вагон (според изборот на купувачот), паѓаат врз товар на купувачот.

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан со:

1) Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/85, 12/85 и 24/86);

2) Југословенскиот стандард - Месо од говеда во трупови и половинки за индустриска преработка - JUS E-C1.022;

3) Решението за прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоее („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/69 и 55/69).

6. Преземањето на добитокот според квалитетот го вршат овластени стручни служби.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитните цени на добитокот за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/87 и 13/88).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 223
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

533.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедува за шеќерна репка од родот на 1988 година заштитна цена од 70,40 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз количествата на шеќерна репка од родот на 1988 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репка со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно намалува за 4,54194 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репка по одбивањето на масата на туѓи примеси, земја и неисправно пресечени глави, лисја, жилички и опавчиња франко натоварна станица во местото на производителот - според изборот на купувачот, покрај железничка, бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитната цена на шеќерна репка од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/88).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 224
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

534.

Врз основа на член 20 ст. 3 и 4 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 61/82 и 71/86), на предлог од Народната банка на Југославија, во соработка со наследните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/88), во точка 1 бројот: „480.000.000.000” се заменува со бројот: „2.697.000.000.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 225
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

535.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернети донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 29/88 и 35/88), точка 4 се менува и гласи:

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија за јули 1988 година изнесува 237% годишно”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ”.

О. бр. 73
30 јуни 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка
Југославија,
д-р Слободан Станојевиќ, с.р.

536.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува:

ИНДЕКС

НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЈУНИ 1988 ГОДИНА

	1 - 6. 1988 Ø 1987
СФР Југославија	195,7
СР Босна и Херцеговина	195,7
СР Македонија	199,0
СР Словенија	201,1
СР Србија	193,9
СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини	194,3
САП Војводина	190,9
САП Косово	198,2
СР Хрватска	195,1
СР Црна Гора	196,7

Бр. 001-2710/1
29 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Грушковик, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ
НА ЧЛЕН 90 СТАВ 1, НА ЧЛЕН 123 СТАВ 4 И НА ЧЛЕН
387 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА
ПОСТАПКА

1. Сојузот на републичките и покраинските адвокатски комори на Југославија и Адвокатската комора на Словенија поведеа постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 90 став 1, на член 123 став 4 и на член 387 став 1 од Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77 и 14/85). Во текот на постапката со свои иницијативи кон предлогот се придружија адвокатот Митар Радоњки од Нови Сад, адвокатот Жељко Лубина, од Сплит и Живоин Станоевиќ, од Прокупље.

Предлагачите сметаат дека оспорените одредби на Законот се несогласни со Уставниот на СФРЈ од следните причини: што оспорената одредба на член 90 став 1 од Законот за кривичната постапка овозможува погрешна примена на таа одредба и што обвинетиот, поради посебна психолошка ситуација, не може секогаш во целост да ги оцени последиците од евентуално поставеното барање за скратување на роковите; што со оспорената одредба на член 123 став 4 од Законот за кривичната постапка се ограничува уставното право на одбраната на обвинетиот, зашто во примената на таа одбрана може да настапи процесно-правна ситуација, во моментот на приемот на судската одлука од страна на бранителот, рокот за вложување на правниот лек веќе да истекнал и што правото на одбрана, во поглед на поднесување жалба, му се препушта само на обвинетиот односно на неговото знаење и упатеност; што со оспорената одредба на член 387 став 1 од Законот за кривичната постапка се ограничува уставното

право на обвинетиот на одбрана со тоа што му се овозможува на второстепениот суд да ја преиначи првостепената одлука и во случај кога ќе го измени објективниот идентитет на обвинителниот акт, па на обвинетиот му е ограничено правото на одбрана на така изменетиот обвинителен акт.

2. Собранието на СФРЈ, во одговор на предлогот на овластениот предлагач, го извести Уставниот суд на Југославија дека смета оти оспорените одредби на Законот се согласни со Уставот на СФРЈ и дека со тие одредби не е повредено правото на обвинетиот на одбрана.

Покрај тоа, Собранието на СФРЈ во одговор наведе: „дека е на мислење, иако оспорената одредба на член 123 став 4 од Законот за кривичната постапка не е несогласна со Уставот на СФРЈ, од практични причини би требало, во овој случај, да се пропише дека судот мора да го извести бранителот за истакнувањето на одлуката на огласната табла на судот поради неможно доставување до обвинетиот лично и да пропише посебен начин на сметање на рокот во кој бранителот би можел да изјави жалба. Од тие причини Собранието на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен совет во наведениот правец да предложи соодветно дополнување на член 123 став 4 од Законот за кривичната постапка.”

3. Со оспорените одредби на Законот за кривичната постапка е утврдено: дека, ако е во прашање рокот што е определен заради заштитата на правото на одбрана и на другите процесни права на обвинетиот, тој рок може да се скрати ако тоа го бара обвинетиот писмено или усмено на записник пред судот (член 90 став 1); писмената да се доставуваат, ако обвинетиот има бранител, на обвинетиот и на бранителот и, во тој случај, рокот за изјава на правен лек односно одговор на жалбата, да тече од денот на доставувањето на писмената до обвинетиот, а ако на обвинетиот не може да му се достави одлуката односно жалбата затоа што неговата адреса е непозната, тогаш одлуката односно жалбата се истакнува на огласната табла на судот, па се смета дека, со истекот на осум дена од денот на истакнувањето на одлуката односно жалбата на огласната табла, доставувањето е извршено полноважно (член 123 став 4); дека второстепениот суд, уважувајќи ја жалбата, или по службена должност со пресуда ќе ја преиначи првостепената пресуда ако утврди дека решителните факти во првостепената пресуда правилно се утврдени и дека, со оглед на утврдената фактичка состојба, по правилната примена на законот, ќе донесе поинаква пресуда, а според состојбата на предметите и во случај на повреда на одредбите на член 364 став 1 точ. 5, 9 и 10 од Законот за кривичната постапка ако судот ги повредил прописите на кривичната постапка по прашањето дали постои обвинение на овластениот обвинител или одобрение од надлежниот орган (точка 5); ако обвинението е пречекорено така што пресудата се однесува на лице што не е обвинето и за дело кое не е предмет на обвинението содржано во поднесениот односно на главниот претрес изменет или проширен обвинителен акт (точка 9) и ако со пресудата е повредена одредбата на член 378 од Законот за кривичната постапка со која е утврдено дека пресудата не смее да се измени на штета на обвинетиот во однос на правната оценка на делото и на кривичната санкција, ако е изјавена жалба само во корист на обвинетиот (точка 10).

4. Со Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата преку сојузните органи ја уредува кривичната постапка (одредба на член 281 став 1 точка 12), дека секому е загарантирано правото на жалба или друго правно средство против одлуките на судовите со кои се решава за нивното право или врз закон заснован интерес и дека правна помош се обезбедува преку адвокатура, како самостојна општествена служба, и преку други видови правна помош (одредби на член 180 ст. 2 и 3), дека е загарантирано правото на одбрана и дека обвинетиот има право за себе да земе бранител на кого, согласно со законот, му се овозможува одбрана и заштита на правата и интересите на обвинетиот, па со закон се определува во кои случаи обвинетиот мора да има бранител (одредби на член 182 ст. 1 и 3).

Имајќи ги предвид наведените одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека оспорените одредби се согласни со Уставот на СФРЈ.

Со оспорената одредба на член 90 став 2 од Законот за кривичната постапка со која се овозможува скратување

на рокот кој е определен заради заштита на правото на одбрана и на другите процесни права на обвинетиот ако тоа обвинетиот го бара писмено или усно на записник пред судот, по оцена на Уставниот суд на Југославија не се укинува ниту се ограничува со Уставот на СФРЈ утврденото право на обвинетиот, па според тоа ниту неговото право на одбрана. Правото на обвинетиот да може да бара скратување на наведените рокови заради заштита на неговото право на одбрана и на другите процесни права наедно претставува конкретна материјализација на уставното право на обвинетиот на одбрана. Имено, обвинетиот, користејќи го уставното право на одбрана, слободно одлучува кој свој интерес ќе го штити, па според тоа, и дали, во тој интерес, ќе бара скратување на наведените рокови. Освен тоа, обвинетиот има и уставно право да земе бранител заради давање помош во заштита на неговите права и интереси што го вклучува и правото да го консултира својот бранител пред да бара скратување на тие рокови.

Со оспорената одредба на член 123 став 4 од Законот за кривичната постапка со која е утврдено која последица ќе настапи ако на обвинетиот, кој има бранител, не може да му се достави одлука, односно жалба затоа што неговата адреса е непозната, исто така, по оцена на Уставниот суд на Југославија, не се укинуваат ниту ограничуваат со Уставот на СФРЈ утврдените права на обвинетиот, па спрема тоа ни правото на одбрана и правото да земе бранител.

Според одредбите на Уставот на СФРЈ, бранител е лице на кого, согласно со законот, му се овозможува одбрана и заштита на правата и интересите на обвинетиот. Околноста што обвинетиот има бранител не значи дека со тоа обвинетиот се откажал од своето со Уставот на СФРЈ загарантирано право на одбрана, зашто обвинетиот има и тогаш право да презема дејствија заради својата одбрана без оглед на дејствијата, што за таа цел ги презел неговите бранители. Со оспорената одредба на Законот за кривичната постапка обвинетиот е ставен во положба што го прави зависен во остварувањето на неговото, со Уставот на СФРЈ, утврдено право на одбрана и на правна помош од волјата на самиот обвинет, а не од неговиот бранител на кого, исто така му се доставуваат сите писмена. Дали обвинетиот ќе се доведе себеси во отежната ситуација со користење на правна помош од страна на бранителот поради истакнувањето на одлуката на судот или жалбата на огласната табла на судот, зависи од самиот обвинет, зашто такво доставување на одлуката на судот и жалбата се врши само ако адресата на обвинетиот му е непозната на судот.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспорената одредба на член 387 став 1 од Законот за кривичната постапка, можело да биде пропишано дека второстепениот суд, уважувајќи ја жалбата, или по службена должност, со пресуда ќе ја преиначи првостепената пресуда ако утврди дека решителните факти во првостепената пресуда правилно се утврдени и дека, со оглед на утврдената фактичка состојба по правилната примена на законот, ќе донесе поинаква пресуда, а според состојбата на предметите и во случај на повредата од член 364 став 1 точ. 5, 9 и 10 од Законот за кривичната постапка.

Тоа што со оспорената одредба на Законот за кривичната постапка е утврдено правото на второстепениот суд да ја преиначи првостепената пресуда во наведените случаи, наместо, укинувајќи ја пресудата, на првостепениот суд да му го достави предметот заради отстранување на сторените повреди, не ја прави таа одредба несогласна со Уставот на СФРЈ. Со оспорената одредба не се утврдува правото на второстепениот суд да го менува објективниот идентитет на обвинителниот акт, па според тоа, со таа одредба не се укинува ниту ограничува правото на обвинетиот на одбрана на така изменетиот обвинителен акт, како што се наведува тоа во предлогот. Второстепениот суд е должен да го зачува идентитетот на обвинението, а заштитата од повреди на законот, во тој поглед, е обезбедена со правото на соодветен правен лек.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и на чл. 33 и 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 8 март 1988 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди несогласноста на одредбата на член 90 став 1, на член 123 став 4 и на член 387 став 1 од Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77 и 14/85) со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав на: претседателот д-р Александар Фира и судиите: Хрвое Бачиќ, Милован Бузациќ, Божидар Булатовиќ, д-р Иван Кристан, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, Вељко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, Гадко Мочивник и Рамадан Враниќи.

У. бр. 147/86, 111/86, 239/87 и 19/88
8 март 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Самоуправната спогодба за Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/88 се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ

1. Во член 38 ставот 8 треба да се изостави зашто е идентичен со ставот 6 од истиот член.

2. Во член 42 став 3 точка 4 наместо зборот: „три” треба да стои зборот: „два”, а зборовите: „и обратно” се бришат.

Точката 5 треба да се измени така што да гласи:

„5. Пратката што се прима кај ПТТ единица надвор од седиштето на еден поштенски центар, а треба да биде вратена кај ПТТ единици надвор од седиштето на друг поштенски центар, мора да биде вратена во рок од три дена од денот на приемот, под услов да е предадена до определеното време што го утврдува работната организација на ПТТ сообраќај.

3. Во член 53 став 3 по бројот: „7” се додава и бројот „8”.

4) Во член 95 став 4 наместо зборовите: „и Списокот на единиците на ПТТ мрежа” треба да стојат зборовите: „со Списокот на единиците на ПТТ мрежа”.

Од Заедницата на ЈПТТ, Белград, 29 јуни 1988 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на порастот на динарските пласмани на банките со рамките утврдени во точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 38 од 17 јуни 1988 година, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ СО РАМКИТЕ УТВРДЕНИ ВО ТОЧКА 2 НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА

Во Одлуката за усогласување на порастот на динарските пласмани на банките со рамките утврдени во точка

2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година, во точка 3 по зборовите: „спрема банките“ се додава запирика и зборовите: „на Југословенската банка за меѓународна економска соработка“, а наместо зборовите: „бр. 72/85“ треба да стојат зборовите: „45/87“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 28 јуни 1988 година

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на бруто личниот доход, пресметката на средствата за исплата на бруто личните доходи и доставувањето на пресметката до Службата на општественото книговодство, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/88, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД, ПРЕСМЕТКАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПРЕСМЕТКАТА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Во член 6 став 2 наместо бројот: „12“ треба да стои бројот: „13“.

Од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, Белград, 23 јуни 1988 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Жарко Томашевиќ, началник на Управата за мултилатерална економска соработка – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С. п. п. бр. 1101
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Фране Кркиќ, шеф на Кабинетот на со-

јузниот секретар – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С. п. п. бр. 1102
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Загорка Илиќ, началник на Управата за меѓународни организации – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С. п. п. бр. 1103
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Радислав Џувер, началник на Управата за источно-европските земји – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С. п. п. бр. 1104
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Радомир Богдановиќ, порано на должност генерален конзул на СФРЈ во Солун.

С. п. п. бр. 1105
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Укај Селман, од должноста помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1106
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува од 1 јуни 1988 година Јован Вучковиќ, специјален советник во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

С. п. п. бр. 1107
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи од 1 јуни 1988 година се назначува Петар Мишовиќ,

началник на управа во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

С. п. п. бр. 1108
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77, 20/82 и 14/85 и 74/87) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАИМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

За постојан член на Сојузниот совет за прекршоци се именува Никола Ѓуровиќ, постојан член на Сојузниот совет за прекршоци.

С. п. п. бр. 1109
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 245 а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СОВЕТНИК

Се разрешува Кадир Алијагиќ од должноста сојузен советник поради исполнување на условите за заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1988 година.

С. п. п. бр. 1144
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

517. Закон за престанок на важењето на Законот за обезбедување обртни средства — — — — — 1121

518. Одлука за потврдување на Завршната сметка и на Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година — — — 1121

	Страна		Страна
519. Одлука за измена на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година — — — — —	1121	532. Одлука за заштитните цени на добитокот за 1988 година — — — — —	1128
520. Одлука за избор на членови на Советот на федерацијата — — — — —	1122	533. Одлука за заштитните цени на шеќерна репка од родот на 1988 година — — — — —	1129
521. Одлука за потврдување на Статутот на Југословенската банка за меѓународна економска соработка — — — — —	1122	534. Одлука за измена на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година — — —	1129
522. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините за состојбата и функционирањето на железничкиот сообраќај во 1987 година — — —	1122	535. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања од Народната банка на Југославија — — — — —	1129
523. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на туристички населби, научички центри, марини и мотели на магистралните патишта во кои можат да се отвораат слободни царински продавници — — — — —	1124	536. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за јуни 1988 година — —	1130
524. Одлука за заштитните цени на пченицата од родот на 1988 година — — — — —	1125	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 90 став 1, на член 123 став 4 и на член 387 став 1 од Законот за кривичната постапка — —	1130
525. Одлука за заштитната цена на суровиот тутун од родот на 1988 година — — — — —	1125	Исправка на Самоуправната спогодба за општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги — — — — —	1131
526. Одлука за заштитните цени на оризовата арпа од родот на 1988 година — — — — —	1125	Исправка на Одлуката за усогласување на порастот на динарските пласмани на банките со рамките утврдени во точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година — — — — —	1131
527. Одлука за заштитната цена на пченката од родот на 1988 година — — — — —	1126	Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на бруто личниот доход, пресметката на средствата за исплата на бруто личните доходи и доставувањето на пресметката до Службата на општественото книговодство — — — — —	1132
528. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1988 година —	1126	Назначувања и разрешувања — — — — —	1132
529. Одлука за заштитната цена на млеко за 1988 година — — — — —	1126		
530. Одлука за заштитните цени на волната за 1988 година — — — — —	1127		
531. Одлука за заштитните цени на суров памук од родот на 1988 година — — — — —	1127		

